



Сојузот на здруженијата на Македонците од Егејскиот дел на Македонија му ја довери честа на Здружението на Сетинци и Попадиници од Лерин во Македонија - Скопје, да организира традиционални концерти на народни песни и ора од Егејскиот дел на Македонија, разни културни манифестации, како и посета на историски места. Досега ова Здружение организираше два концерта, во 2005 и во 2006 година. На првиот концерт настапи фолклорното друштво "Акритас ахлада" од село Крушодари, Леринско.

Со свој репертоар на народни песни и ора од Егејскиот дел на Македонија лани се претставија играорците од

"Почитувани дами и господа, уважени гости, ми претставува особена чест и задоволство што вечерва сум овде меѓу вас и што имам можност да ви се обратам и

ваат чувство на идентитет и ни кажуваат кои сме, каде сме и каде одиме. Република

цивилизацији. Има настани, како што е овој, кои имаат цел да го одржат континуитетот на постоењето на македонскиот народ и држава, во негувањето на нашата традиција и култура.

Особено бев инспирирана од основната дејност на Здружението на Сетинци и Попадиници од Лерин во Македонија. Здружение за да не се заборавиме.

Токму затоа потребни ни се вакви манифестации кои постојано ќе нè потсетуваат кои сме, кои се нашите традиции и обичаи и како треба да ги негуваме и да ги почитуваме. Само преку вакви иницијативи, здруженија, сред-



ДА НЕ СЕ ЗАБОРАВИ ВЕК НА ДУХОВНО И КУ

фолклорното друштво "Емборе" од село Емборе, Кајларско, во придружба на оркестарот "Петре Ципари" од село Баово, Менглеско.

Пишуваат:
Ташко ЈОВАНОВ и
Ѓорѓи КАНЗУРОВ

На концертот, покрај гостите од Грција, учествуваа и неколку наши естрадни уметници: Софија Кочевска, Ристо Краповски, Марија Дикова, Ристо Самарџиев, Мичо Лебанов, Стевче Стојковски. Воденето на програмата му беше доверена на Џина Палас Џокси, препознатлив и по неговите водителски квалитети.

Вториот традиционален концерт го отвори државниот секретар на Министерството за култура на РМ, г-ѓа Елизабета Канчевска, која ги поздрави гостите, од свое име и од име на премиерот на Владата на Република Македонија, господинот Никола Груевски.

Таа, меѓу другото, истакна:

Со свој репертоар на народни песни и ора од Егејскиот дел на Македонија минатата година се претставија играорците од фолклорното друштво "Емборе" од село Емборе, Кајларско, во придружба на оркестарот "Петре Ципари" од село Баово, Менглеско.

"Република Македонија се наоѓа во срцето на Балканскиот Полуостров. Она што го имаме како традиција низ вековите е нешто што нè прави горди затоа што живееме во земја со богата и долга историја и земја која претставува раскрсница на повеќе култури и цивилизации. Има настани, како што е овој, кои имаат цел да го одржат континуитетот на постоењето на македонскиот народ и држава, во негувањето на нашата традиција и култура".

да ве поздравам од мое име и од име на премиерот на Владата на РМ, г. Никола Груевски. Република Македонија е земја со богата културна традиција и историја. Историјата и културата се фундаментални аспекти на секојдневниот живот. Тие ни да-

Македонија се наоѓа во срцето на Балканскиот Полуостров. Она што го имаме како традиција низ вековите е нешто што нè прави горди затоа што живееме во земја со богата и долга историја и земја која претставува раскрсница на повеќе култури и

би, културни манифестации, посети на родните и на културно-историските места во земјата и надвор од неа, нашите луѓе можат да евоцираат спомени, да разменат мислења, да контактираат и да се дружат за да не се забораваат. Преку ората и песните од тој крај постојано ќе се потсетуваме на нашите луѓе, на локалната традиција, која е многу важен дел од локалната историја. Само на тој начин, презентирајќи ги локалните македонски ора и песни, чувајќи ги своите вредности, особини и стил локалното население се задолжува да ја одржи традицијата, пренесувајќи им ја на младите генерации кои ќе придонесат никогаш да не заборавиме на нив. Министерството за култура, како досега и во иднина, ќе се труди овие манифестации и средби да ги преточи во традиција, која ќе говори за нас како за стар народ, од чија култура и ци-

РТ ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЦИ ОД ЛЕРИН ВО МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ



"ИСТОРИЈАТА И КУЛТУРАТА СЕ ФУНДАМЕНТАЛНИ АСПЕКТИ НА СЕКОЈДНЕВНИОТ ЖИВОТ", ВЕЛИ ЕЛИЗАБЕТА КАНЧЕВСКА

личност, народ, држава и воопшто човештвото во новата ера се мери со аршинот на нивното духовно, културно и економско растење. Нема просперитет таму каде што има омраза, насилство и уништување. Само преку единство ќе успееме да ги зачуваме традицијата и културата.

Премиерот на Владата на РМ, Никола Груевски, и Министерството за култура постојано ќе бидат со вас и ќе ви помагаат на начин достоин за претставување на една голема држава, како што е нашата.

Со искрена надеж манифестацијата да прерасне во традиција, ви посакувам при-

годишна соработка.

Публиката со воодушевување ги следеше песните и ората, а воедно и со солзи во очите, солзи за родниот крај, за вечниот незаборав.

По завршувањето на концертот гостите се сместија во хотелот "Вип Турист", а наредниот ден тргнаа во обиколка на Скопје. При прошетката ја посетија црквата "Свети Спас", каде имаа можност да ги видат старата архитектура, убавите фрески, длабоката резба изработена од Мијаците од Галичник, го видоа и споменикот на големиот револуционер Гоце Делчев, како и Историскиот музеј од Илинденското востание, каде се

момент, гордоста на Скопје и езерото Матка. Исто така, членовите од Друштвото "Емборе" ја посетија Општина Аеродром, се сретнаа со градоначалникот Кирил Тодоровски и со советниците. Задоволни од приемот гостите изразија благодарност и на градоначалникот му понудија културна соработка меѓу општините Аеродром и Кожани од Р Грција. Гостите од Емборе искажаа задоволство од соработката на Здружението на Сетинци и Попадинци од Лерин во Македонија, македонското Министерство за култура, Општината Аеродром, членовите од Здружението "Форум за човекови права од Егејскиот дел на Македонија", Александар Ге-

ОВНИОТ КОНТИНУИТЕТ КУЛТУРНО РАСТЕЊЕ

визација учеле другите. Затоа им даваме огромна поддршка на Здружението на Сетинци и Попадинци од Лерин во Македонија, како и на здруженијата на Македонците по потекло од Егејскиот дел на Македонија и на секоја ваква иницијатива, која придонесува за градењето на националната свест и љубов кон традицијата, а со тоа и љубов кон македонската култура. Прогресот на секоја

јатни моменти оваа вечер и многу здравје, среќа и благосостојба".

Поздравен говор имаше и претседателот на Здружението на Сетинци и Попадинци од Лерин во Македонија - Скопје, господин Ташко Јованов. Тој ја искористи приликата на гостите од Р Грција да им подари бакарни сувенири со градот Скопје, за спомен и сеќавање на овој концерт, со надеж за долго-

наоѓаат предметите кои ги користеле комитите, нивната облека, исто така, и картата на Македонија пред да биде поделена од страна на Србија, Бугарија и Грција. Низ Музејот гостите ги водеше археолог, чиј говор за историскиот настан на Македонија го преведуваше од македонски на грчки јазик, секретарот Ѓорѓи Канзуров.

Потоа ги посетија Скопското кале, како и Камениот

оргиевски и Ангеле Балкански, РЕК Битола за обезбедениот превоз, Пеце Гаштаров од Битола, како и до други фирми, со чија помош се овозможи одржувањето на традиционалниот концерт.

Особена благодарност упатија до членовите на Сетинци и Попадинци од Лерин во Македонија, Скопје, Ташко Јованов, Ѓорѓи Канзуров, Стојан Трпчевски, Ташко Лембанов, Херикла Кекева, Ристо Менчев, Пеце Малов, Пеце Гаштаров, кои со својата несебична работа им овозможија пријатни моменти во Република Македонија.

ИСПРАТИ СМС  **КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК**

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: **POD 075XXXXXX** каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.
2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.
3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ
*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА
075 14 14 42
20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина*: **SON** помни
Толкувањето го добиваш веднаш.
*со празно место како во примерот